



Издавач: Темплум | www.templum.mk

Уредник: Никола Гелевски


Дизајн: Кома

Превод на англиски: Ивана Галапчева

Печат: Пропоинт, ул. 1520 бр. 12а, Скопје

Тираж: 300

Едиција ЛИФТ | Книга 6



CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека
"Св. Климент Охридски", Скопје

741.5(497.7)Арсовски, К.

АРСОВСКИ, Кирчо

Interview : (цртежи / drawings, 2017/2018). Т.
2 / Кирчо Арсовски ; [превод на англиски Ивана
Галапчева]. - Скопје : Темплум, 2018. - 144 стр. :
илустр. ; 24 см

Текст на мак. и англ. јазик

ISBN 978-608-4658-90-0

а) Стрип - Македонија

COBISS.MK-ID 107762186



Книгата е објавена со поддршка на
Министерството за култура на Република Македонија



Кирчо Арсовски

Interview

(Цртежи | Drawings, 2017/2018)

Том II

Темплум, 2018





Ке има война | There will be war



Том Микс | Tom Mix



Навистина ли си Фреди? | Are you Freddy, really?



M? | M?



Дечко ти нема да дојде | Your boyfriend is not coming



Ти не си Дик | You are not Dick




Сега некој ќе наебе | Somebody is in deep shit




Мартин Борман рече: Вреди ли да наебеш за нешто да избебеш? | As Martin Bohrman says - Is it worth getting in trouble just to get a good fuck?



Пресметка | Showdown




Дали ќе ми дозволи? | Will she let me?



Дете од фамилија | A child from a good family




Љубовниците на фолкот | Folk lovers



Колку чини тој фердан? | How much is this necklace?



Не ждригај | Don't burp



Бакни ми ја секирата | Kiss my axe



Подобро е со мене | You're better off with me




Нема да биде штета | It won't be a waste



И ТОГАШ ОНА
МИ КАНА ДА ГИ
СПУШТАМ
ГАКИТЕ И ДА
СЕ НАТРТАМ
А ПОСЛЕ ТОА НЕ СЕ
СЕКАВАМ НА
НИШТО



Мајка на две деца | Mother of two



Само не ме оставај | Just don't leave me



САМО КОГА
БИ ЗНАЕЈЌЕ
ДЕКА ОНА ИМА
СИФИЛИС

0000





Ај кажи ни | Come on tell us




Што ѝ е? | What's wrong with her?



Заговор | Conspiracy



Убавиот Тони | Pretty Tony



Наредба | An order



На планетата на шимејлсите | On the Planet of Shemales



Дама од високог друштво | A lady from high society



Знаеш ли? | Do you know?



Соблечи се | Take your clothes off




Тоа е пиштол | It's a gun



Jopro Po6 | Jorgo Slave



Перика | Wig



Не ми се верува | Can't believe it



Најслаткото маченце | The sweetest pussy



Што му правиш на син ми? | What are you doing to my son?




Да си купиш свој | Buy your own

Дали ја силувал? | Do you think he raped her?



ШТО МИСЛИ
ДАЛИ ЈА
СИЛУВАЛ?




СИГУРНО

Ш,


2




Шпион | A spy



Не ме оставай, Ума | Don't leave me, Uma



О леле | Oh my



Можеш ли да осетиш? | Can you feel it?



Грешници, покајте се | Sinners, repent your sins